



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

830
Sluzbeni vesnik
Makedonija
91001 Skopje
rah 91

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 11 мај 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 25

ГОД. XL

Цена на овој број е 26 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

208.

Врз основа на член 11 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ВО ГРУПИТЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ

1. Со оваа одлука се распоредуваат функциите во групите на функциите и се определуваат коефициентите за утврдување на личните доходи на определени функционери што ги избира Собранието на СФРЈ и на определени функционери што ги именува Собранието на СФРЈ според листата на функционерите што ја утврди Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата, и тоа:

Прва група на функции

Коефициент

- претседател на Сојузниот извршен совет
- потпретседател на Сојузниот извршен совет
- претседател на Уставниот суд на Југославија

до 5

Втора група на функции

- членови на Сојузниот извршен совет
- сојузен секретар за надворешни работи
- сојузен секретар за народна одбрана
- сојузен секретар за внатрешни работи
- судии на Уставниот суд на Југославија
- претседател на Сојузниот суд
- сојузен јавен обвинител
- гувернер на Народната банка на Југославија
- генерален директор на Сојузниот завод за општествено планирање
- генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија

до 4,3

Трета група на функции

- генерален секретар на Собранието на СФРЈ
- заменик на сојузниот секретар за народна одбрана

до 3,9

Четврта група на функции

- заменик на сојузниот секретар за Коефициент надворешни работи
- заменик на сојузниот секретар за внатрешни работи
- сојузен општествен правобранител на самоуправавањето
- заменици на сојузните секретари
- заменици на претседателите на сојузните комитети
- сојузен јавен правобранител.

до 3,5

2. Распоредот и највисоките коефициенти од точка 1 на оваа одлука се применуваат од 1 јануари 1984 година, освен за функциите потпретседател на Сојузниот извршен совет и член на Сојузниот извршен совет, за кои распоредот и највисоките коефициенти се применуваат од 1 мај 1984 година.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за распоредување на функциите во групите на функциите и за определување на коефициентите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/77).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-61/84-013
25 април 1984 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Емил Томажич, с. р.

209.

Врз основа на член 8а од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ОД ЧЛЕН 8а ОД ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Одлука за зголемување на личниот доход на функционерите од член 8а од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/83) престанува да важи на 30 април 1984 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-65/84-013
25 април 1984 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Емил Томажич, с. р.

210.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25.април 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ИЗДВОЕНИ НА ПОСЕБНА СМЕТКА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Средствата на придонесот за станбена изградба, пресметани и уплатени од личните доходи и од доходите на делегатите и на функционерите, односно на раководните работници, избрани или именувани, односно поставени во Собранието на СФРЈ, издвоени на посебна сметка на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: средства на придонесот), можат да се користат за изградба на станови, кредитирање на станбената изградба и за адаптација и реконструкција на становите заради решавање на станбените потреби на делегатите и функционерите, односно на раководните работници во Собранието на СФРЈ.

2. Одлуката за одобрување на средствата на придонесот за намените од точка 1 на оваа одлука ја донесува Административната комисија на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: Комисијата), врз основа на барање на корисникот, во согласност со критериумите утврдени со Одлуката за условите и начинот на доделување станови за потребите на функционерите во Собранието на СФРЈ, на раководните работници и работниците во службите на Собранието на СФРЈ и за потребите на функционерите во определени сојузни органи и организации.

3. Средствата на придонесот за изградба на станови ќе се користат во согласност со програмата за прибавување на станбени згради и станови за потребите на Собранието на СФРЈ.

Станбените згради и становите за потребите на Собранието на СФРЈ се прибавуваат врз основа на договорот што, во согласност со оваа одлука, го склучува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи.

4. Средствата на придонесот за кредитирање на станбената изградба можат да се одобруваат за купување, изградба, доградба или адаптација на семејна станбена зграда или стан во сопственост.

Средствата на придонесот за намените од став 1 на оваа точка можат да се одобруваат само за задоволување на станбените потреби на корисниците, со задолжително учество на лични средства на корисниците од најмалку 25% од вредноста на кредитот, со рок на отплата што не може да биде подолг од 20 години и каматна стапка од најмалку 3%.

Договорот за кредитот го склучуваат, врз основа на одлуката на Комисијата, генералниот секретар на Собранието на СФРЈ и корисникот на кредитот.

5. Средствата на придонесот за адаптација и реконструкција на станови во општествена сопственост можат да се одобруваат особено:

- за преградување на стан заради добивање на поголем број станбени простории во станот;

- за замена на намената на станбените простории во станот заради подобрување на функционалноста и квалитетот на домувањето;

- за замена на дотраените инсталации и опремата вградени во станот заради подобрување на условите за домување.

Одлуката за одобрување на средствата на придонесот за намените од став 1 на оваа точка ја донесува Комисијата врз основа на барање од корисникот, по претходно прибавено мислење од стручната служба на соодветната интересна заедница за станбена изградба.

6. Корисникот на кредитот, односно на средствата на придонесот за адаптација и реконструкција на станот е должен, кон барањето што го поднесува до Комисијата, да ја приложи потребната техничка и друга документација.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Број 36-14/84-013
25 април 1984 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Емил Томажич, с. р.

211.

Врз основа на член 4 став 2, член 9 став 4, член 21 став 2, член 27 ст. 2 и 4, чл. 32 и 43, член 52 став 2, чл. 58 и 76 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/80, 40/81 и 70/83), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОЕНАТА ОБВРСКА

Член 1

Во Правилникот за вршење на воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/81) по член 26 се додава нов член 26а, кој гласи:

„Регрутот кој е запишан на факултет односно на друга висока или виша школа во СФРЈ се упатува на служење на воениот рок најдоцна до петти август во календарската година во која го завршил училиштето за средно насочено образование односно друго средно училиште.

Регрутот кој е запишан на факултет односно на друга висока или виша школа во СФРЈ, а кој на служење на воениот рок не можел да биде упатен во рокот од став 1 на овој член поради тоа што на факултет односно на друга висока или виша школа се запишал по рокот утврден за упатување од став 1 на овој член, ќе се упати на служење на воениот рок во периодот од први до петти август наредната календарска година.

Регрутот од став 1 на овој член кој е огласен како привремено неспособен за воена служба се упатува на служење на воениот рок по престанокот на привремената неспособност, а најдоцна до крајот на календарската година во која пополнува дваесет и седум години живот.“

Член 2

Во член 38 се додава нов став 1, кој гласи:

„Барањата за прекинување на служењето на воениот рок на војникот, во смисла на одредбите од член 34 став 2 на Законот за воената обврска, се поднесуваат до Сојузни-

от секретаријат за народна одбрана, со тоа што војникот барањето го поднесува преку претпоставените старешини."

Досегашниот став 1 станува став 2.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р.в.п.бр. 13
16 април 1984 година
Белград

Сојузен секретар за народна одбрана,
адмирал на флота
Бранко Мамула, с. р.

212.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на лични доходи во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/84), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 1984 ГОДИНА ОД СТРАНА НА КОРИСНИКОТ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ШТО НЕ ГИ НАМИРИЛ ВТАСАНИТЕ ОБВРСКИ ИЛИ ИСКАЖАЛ НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА ВО ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1983 ГОДИНА

I. Општи одредби

Член 1

Корисникот на општествени средства што не ги намирил втасаните обврски спрема доверителите или искажал непокриена загуба во завршната сметка за 1983 година, ги утврдува средствата за исплата на аконтациите на чистите лични доходи и на надоместите на аконтациите на чистите лични доходи во 1984 година (во натамошниот текст: аконтациите на чистите лични доходи) на начинот пропишан со овој правилник.

Член 2

Корисникот на општествени средства што не ги намирил втасаните обврски, износот на средствата што може да го користи за исплата на аконтациите на чистите лични доходи го утврдува на образецот ЛДН - Пресметка на средствата за исплата на аконтациите на чистите лични доходи во случај на ненамирани втасани обврски, на ден _____ 1984 година, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 3

Основната организација на здружен труд, работната организација која во својот состав нема основни организации на здружен труд, договорната организација на здружен труд, основната задружна организација, земјоделската задруга која во својот состав нема основни задружни организации, основната организација на кооперантите, работната организација на кооперантите, занаетчиската и друга задруга (во натамошниот текст: организацијата) која искажала непокриена загуба во завршната сметка за 1983 година, износот на средствата што може да го користи за исплата на аконтациите на чистите лични доходи го утврдува на образецот ЛДГ - Пресметка на средствата за исплата на аконтациите на чистите лични

доходи во случај на непокриена загуба за 1983 година, за периодот од 1 март до _____ 1984 година, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 4

Корисникот на општествени средства што на денот на исплатата на аконтациите на личните доходи за периодот од 1 јули до 31 декември 1984 година има ненамирани втасани обврски и искажана непокриена загуба во завршната сметка за 1983 година, ги составува и на денот на исплатата ѝ ги доставува на Службата за општествено книговодство образецот ЛДН и образецот ЛДГ.

Член 5

Образецот ЛДН односно образецот ЛДГ, корисникот на општествени средства ѝ го доставува на Службата за општествено книговодство во по еден примерок, заедно со наложите за исплата на аконтациите на чистите лични доходи.

Член 6

Паричните вредности во обрасците од овој правилник се искажуваат во полни износи (динари со пари), а другите податоци се искажуваат со бројки со една децимала.

II. Утврдување на средствата за исплата на аконтациите на чистите лични доходи од страна на корисникот на општествени средства што не ги намирил втасаните обврски.

Член 7

Корисникот на општествени средства што има ненамирани втасани обврски спрема доверителите, го составува и до Службата за општествено книговодство го доставува образецот ЛДН при секоја исплата на аконтациите на чистите лични доходи за периодот од 1 јули до 31 декември 1984 година.

Член 8

Организацијата на здружен труд, работната заедница, односно друга самоуправна организација, која води книговодство според Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/81, 34/81 и 71/83) образецот ЛДН го составува врз основа на податоците од образецот Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината - Биланс на успехот, што е составен за завршната сметка за 1983 година (во натамошниот текст: образецот Посебни податоци) од колона 5 и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

- 1) под реден број 1 го внесува збирот на износите од ред. бр. 4 до 7 од образецот Посебни податоци;
- 2) под реден број 2 го внесува податокот од редниот број 47 од образецот Посебни податоци;
- 3) под реден број 4 го внесува податокот од редниот број 49 од образецот Посебни податоци;
- 4) под реден број 6 внесува 50% од растежот на чистите лични доходи во општествениот сектор, што Службата за општествено книговодство го утврдила и објавила во службеното гласило на републиката односно во службеното гласило на автономната покраина и кој, во согласност со член 6 став 2 од Законот, се применува на денот на кој се врши исплата на аконтациите на чистите лични доходи;
- 5) под реден број 8 се внесува бројот на работниците за кои се врши исплата на аконтациите на чистите лични доходи утврден врз база на часовите на работа, така што

бројот на остварените часови на работа и на часовите за кои се прима надомест на личниот доход од средствата на организацијата на здружен труд, на работната заедница односно на друга самоуправна организација ќе се подели со бројот на можните часови на работа со полно работно време и со време пократко од полното работно време.

Член 9

Корисникот на општествени средства, освен корисникот на општествени средства од член 8 на овој правилник, во образецот ЛДН под ред. бр. 1, 2 и 4 ги внесува податоците што ќе ги утврди врз основа на завршната сметка за 1983 година, и тоа:

1) под реден број 1 го внесува износот на чистите лични доходи и на надоместите на чистите лични доходи од средствата на корисникот на општествени средства, пре-

2) под реден број 2 го внесува просечниот број на вработените врз база на часовите на работа во 1983 година што ќе го утврди така што бројот на остварените часови на работа и на часовите за кои е исплатен надомест на личниот доход од средствата на корисникот на општествени средства ќе го подели со бројот на можните часови на работа со полно работно време и со време пократко од полното работно време;

3) под реден број 4 го внесува бројот на месеците во кои корисникот на општествени средства работел во 1983 година.

Член 10

Податоците за утврдување на просечниот број вработени врз база на часовите на работа, се земаат од евиденцијата на корисникот на општествени средства која се води во смисла на прописите за евиденциите во областа на трудот.

III. Утврдување на средствата за исплата на аконтациите на чистите лични доходи од страна на организацијата која искажала непокриена загуба во завршната сметка за 1983 година

Член 11

Организацијата која во завршната сметка за 1983 година искажала непокриена загуба го составува и до Службата за општествено книговодство го доставува образецот ЛДГ при секоја исплата на аконтациите на чистите лични доходи за периодот од 1 март до 31 декември 1984 година, освен организацијата од член 5 на Законот.

Член 12

Образецот ЛДГ организацијата го составува врз основа на податоците од образецот Посебни податоци од колоната 5 и на податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под реден број 1 го внесува збирот на износите од ред. бр. 4 до 7 од образецот Посебни податоци;

2) под реден број 2 го внесува бројот од редниот број 49 од образецот Посебни податоци;

3) под реден број 4 го внесува бројот на месеците, почнувајќи од месец март 1984 година до заклучно со месецот за кој составува пресметка и за кој исплатува аконтации на чистите лични доходи;

4) под реден број 6 ќе внесува половината од процентот на растежот на чистите лични доходи во општествениот сектор, што Службата за општествено книговодство го утврдила и објавила во Службениот гласник на републиката односно во службеното гласило на автономната покраина и кој, во согласност со член 6 од Законот, се применува на денот на кој се исплатуваат аконтациите на чистите лични доходи;

5) под реден број 8 го внесува износот на исплатените аконтации на чистите лични доходи за периодот од 1 март 1984 година.

IV. Преодни и завршни одредби

Член 13

Во случај на промена во организирањето (спојување, односно здружување), корисникот на општествени средства што продолжува да работи, во својата пресметка ги опфаќа и податоците на корисниците на општествени средства што престанале да постојат поради статусните промени.

Во случај на издвојување на корисникот на општествени средства, податоците што се внесуваат во образецот ЛДН и во образецот ЛДГ, а се однесуваат на корисникот на општествени средства што престанал да постои поради статусните промени, се распоредуваат врз корисниците на општествени средства што продолжуваат да работат по тие статусни промени.

Член 14

Ако организацијата од член 4 на Законот исплатила аконтации на чистите лични доходи за периодот од 1 март до 31 мај 1984 година, во согласност со член 11 став 2 од Законот, во износ поголем од износот искажан под реден број 7 на образецот ЛДГ, е должна повеќе исплатенот износ да го усогласи со одредбата на член 4 од тој закон најдоцна при исплатата на аконтациите на чистите лични доходи за месеците мај и јуни 1984 година.

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Образец ЛДН

(Назив и седиште на корисникот на општествени средства)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕНАМИРЕНИ ВТАСАНИ ОБВРСКИ, НА ДЕН _____ 1984 ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Чисти лични доходи и надомести на чистите лични доходи за 1983 година	
2	Просечен број на вработените врз база на часовите на работа во 1983 година	
3	Просечен чист личен доход по работник за 1983 година (реден број 1 поделен со реден број 2)	
4	Број на месеци на работење во 1983 година	
5	Просечен месечен чист личен доход по работник за 1983 година (реден број 3 поделен со реден број 4)	
6	50% од растежот на чистите лични доходи во општествениот сектор	
7	Просечен месечен чист личен доход по работник зголемен за стапката под реден број 6 (реден број 5 плус реден број 5 помножен со реден број 6)	

1	2	3
8	Број на работници за кои се врши исплата на аконтациите на чистите лични доходи утврден врз база на часовите на работа	
9	Износ на средствата за исплата на чистите лични доходи (реден број 7 помножен со реден број 8)	

Во _____ 1984 година

Раководител на финансиската служба,

Раководител на корисникот на општествени средства,

Образец ЛДГ

(Назив и седиште на организацијата)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА ЗА 1983 ГОДИНА, ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 МАРТ ДО _____ 1984 ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Чисти лични доходи и надомести на чистите лични доходи за 1983 година	
2	Број на месеци на работење во 1983 година	
3	Просечен месечен чист личен доход за 1983 година (реден број 1 поделен со реден број 2)	
4	Бројот на месеци од месец март 1984 година до заклучно со месецот за кој се врши исплата	
5	Износ на средствата (реден број 3 помножен со реден број 4)	
6	50% од растежот на чистите лични доходи во општествениот сектор	
7	Износот на средствата што можат да се користат за исплата на чистите лични доходи за периодот од 1 март 1984 година (реден број 5 плус реден број 6 помножен со реден број 6)	
8	Исплатени аконтации на чистите лични доходи за периодот од 1 март 1984 година до денот кога се врши исплата	
9	Разлика за исплата (реден број 7 минус реден број 8)	

Во _____ 1984 година

Раководител на финансиската служба,

Раководител на организацијата,

213.

Врз основа на член 17 и член 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 41/81) и точка 12 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83 и 3/84) точка 2 се менува и гласи:

„2. Задолжителната резерва, во смисла на оваа одлука банките ја пресметуваат, и тоа:

1) по стапка од 13,7% - на депозитите по видување, на депозитите орочени до една година, на депозитите орочени на неопределно време со отказан рок до една година и на средствата прибавени со издавање на хартии од вредност со рок за враќање од една година;

2) по стапка од 2% - на депозитите орочени подолго од една година и на депозитите орочени на неопределено време со отказан рок подолг од една година.

Како депозити од одредбата под 2 на став 1 од оваа точка не се смета остатокот од депонираните средства ако депонентот делумно ги повлекол средствата пред договориот рок.

По исклучок од одредбата под 1 на став 1 од оваа точка, во периодот од 24 април до 10 мај 1984 година банките ќе ја применуваат стапката од 12,7% на средствата од таа одредба.

Пресметка на задолжителната резерва според одредбата на став 3 од оваа точка банките можат да извршат на 24 април 1984 година, според состојбата на средствата на 31 март 1984 година. Кон таа пресметка банките ќе поднесат соодветен налог за враќање на разликата настаната меѓу состојбата на задолжителната резерва на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство и состојбата на задолжителната резерва по таа пресметка.”

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 27
24 април 1984 година
Белград

Претседател на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

214.

Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија, Извршниот совет на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПЛАСМАНИТЕ НА ДОМАШНА ОПРЕМА, БРОДОВИ И ШИНСКИ ВОЗИЛА ВО ЗЕМЈАТА ВО ПЕРИОДОТ ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

Тргувајќи од заедничките цели и задачи утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/81), а заради спроведување на политиката на пласманите на домашна опрема, бродови и шински возила во земјата, учесниците на овој договор се согласни да преземат мерки за дополнително кредитирање на пласманите на опрема, бродови и шински возила во земјата, врз основа на критериумите предвидени во одредбите на овој договор.

Член 2

Учесниците на овој договор се согласни под опрема, бродови и шински возила да се подразбираат финалните производи на организациите на здружен труд што се наменети за инвестиции во стопанството, во следните дејности:

- 1) металопреработувачката дејност;
- 2) машиноградбата;
- 3) производството на сообраќајни средства;
- 4) бродоградбата;
- 5) производството на шински возила;
- 6) производството на електрични машини и апарати.

Член 3

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рамките на своите права и должности ќе преземаат мерки да се обезбедуваат дополнителни средства за кредитирање на пласманите на домашна опрема, бродови и шински возила, согласно со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, со општествените планови на републиките и општествените планови на автономните покраини за периодот од 1981 до 1985 година, со текуштите акти на економската политика, со одлуките за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика, како и со договорите за развојот на одделни гранки и дејности, за секоја година, од следните можни извори:

- 1) здружени средства на организациите на здружен труд;
- 2) кредитен потенцијал на банките;
- 3) средства на штедење кај поштенската штедилница;
- 4) средства на организациите што се занимаваат со работи на осигурување;
- 5) средства на депозитот на општествено-политичките заедници;
- 6) средства од примарна емисија.

Член 4

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземаат мерки корисници на кредитите од овој договор да бидат организациите на здружен труд – производители односно продавачи, ако опремата, бродовите и шинските возила ги продаваат на организациите на здружен труд – купувачи под условите утврдени во купопродажните договори.

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека ќе ги утврдуваат единствените услови за кредитирање на единствениот југословенски пазар во согласност со одредбите на став 1 од овој член.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, учесниците на овој договор се согласни основните банки на териториите на републиките и автономните покраини да одобруваат кредити за пласман на домашна опрема, бродови и шински возила во земјата, само на организациите на здружен труд што произведуваат односно продаваат домашна опрема, бродови и шински возила кај кои учеството на извозот на конвертибилното подрачје изнесува најмалку 10% од вкупниот приход.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, кредитите за пласман на домашна опрема, бродови и шински возила во земјата можат да се одобруваат од средствата утврдени во член 3 точ. 1 до 5 на овој договор, и на оние организации на здружен труд што произведуваат односно продаваат опрема, бродови и шински возила кај кои учеството на вкупниот извоз изнесува најмалку 10% од вкупниот приход, ако за тоа постојат реални можности.

Член 5

Учесниците на овој договор се согласни кредитите за пласман на опрема, бродови и шински возила во земјата да се даваат со рок за враќање од две до десет години, зависно од видот, количеството и вредноста на опремата, бродовите и шинските возила, а според следните критериуми:

- 1) опремата за изградба на комплетни објекти по системот на инжењеринг во која домашните производители учествуваат со над 50% од вредноста, се кредитира до 80% од договорената цена – на рок до 10 години;
- 2) заокружените технолошки линии, машините, уредите и компонентите за технолошки линии, вклучувајќи ги и средствата и системите за мерење, контрола, регулација и автоматизација на процесот на работата на машините и постројките и сметачките системи, се кредитираат до 60% од договорената цена – на рок до седум години;
- 3) сериската опрема, освен бродови и шински возила, се кредитира до 50% од договорената цена – на рок до пет години;
- 4) шинските возила, бродовите, средствата на интегралниот транспорт и на опремата за терминали, се кредитираат до 70% од договорената цена – на рок до девет години;
- 5) челичните конструкции, освен дигалки, транспортери, индустриски садови, свртници и преносници, резервоари и цистерни, се кредитираат до 30% од договорената цена – на рок до три години.

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека поблиску ќе ги утврдат условите за кредитирање, во согласност со одредбите од став 1 на овој член.

Член 6

Учесниците на овој договор се согласни да преземат мерки, во рамките на Стопанската комора на Југославија – на општите здруженија, да се утврди листата на опремата, бродовите и шинските возила чиј пласман ќе се кредитира според одредбите на овој договор, најдоцна до 15 јуни 1982 година.

Учесниците на овој договор се согласни, по потреба да ја дополнуваат листата од став 1 на овој член за годината во која ќе се укаже таква потреба.

Член 7

Учесниците на овој договор се согласни да ги определат финансиските организации преку кои ќе се даваат кредити за намените утврдени со овој договор.

Член 8

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземаат мерки за спроведување на овој договор.

Член 9

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор, како и за поведување постапка за негова измена и дополние.

Член 10

Учесниците на овој договор се согласни своите акти со кои се регулирани прашањата за кредитирање на домашна опрема во земјата да се усогласат со одредбите на овој договор.

Член 11

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници - учесници на овој договор.

Член 12

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Белград, 20 април 1984 година

За Сојузниот извршен совет,
Недељко Мандиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Босна и Херцеговина,
Абрахам Мандиќ, с. р.
заменик на републичкиот секретар
за финансии

За Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија,
Љубомир Коруновски, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Словенија,
д-р **Јоже Кунич**, с. р.
заменик на републичкиот секретар
за финансии

За Извршниот совет на Собранието
на СР Србија,
Борислав Атанацковиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Саборот
на СР Хрватска,
Јово Галиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Црна Гора,
Мојсије Васовиќ, с. р.
заменик на републичкиот секретар
за финансии

За Извршниот совет на Собранието
на САП Војводина,
Исидор Секиќиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на САП Косово,
Керим Керими, с. р.
директор на покраинската управа
за сообраќај

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Туниска Република

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Zouhir Shelli, амбасадор на Туниска Република во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 82
26 септември 1983 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Видоје Жарковиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

- за особени заслуги во унапредувањето на односите помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Комисијата на Европските заедници и земјите членки на Европската економска заедница во Белград

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Herman de Lange, шеф на Постојаната комисија на Европските заедници во Белград.

Бр. 83
26 септември 1983 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Видоје Жарковиќ, с. р.

СОДРЖИНА :

	Страна		Страна
208. Одлука за распоредување на функциите во групите на функциите и за определување на коефициентите — — — — —	695	212. Правилник за начинот на утврдување на средствата за исплата на аконтациите на чистите лични доходи во 1984 година од страна на корисникот на општествени средства што не ги намирил втасаните обврски или искажал непокриена загуба во завршната сметка за 1983 година — —	697
209. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за зголемување на личниот доход на функционерите од член 8а од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ	695	213. Одлука за измена на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — —	699
210. Одлука за условите за користење на средствата на придонесот за станбена изградба издвоени на посебна сметка на Собранието на СФРЈ — — —	696	214. Договор за критериумите за кредитирање на пласманите на домашна опрема, бродови и шински возила во земјата во периодот до 1985 година — — — — —	700
211. Правилник за дополненија на Правилникот за вршење на воената обврска — — — — —	696	Одликувања — — — — —	701